

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 март 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ

за одбивање на приговор

1. Приговорот на КМБ Друштво за производство трговија и услуги ДООЕЛ Скопје со бр.УП2 09-22/22 од 17 февруари 2022 година, против Решението со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр.03-605/1 од 11.02.2022 година, СЕ ОДБИВА.
2. Решението со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр.03-605/1 од 11.02.2022 година, СЕ ПОТВРДУВА.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Управителот на КМБ Друштво за производство трговија и услуги ДООЕЛ Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр.УП2 09-22/22 од 17 февруари 2022 година, против Решението со кое се одбива барањето за времено исклучување на посебен дел од објектот од системот за централно греење на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр.03-605/1 од 11.02.2022 година, (во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје).

Именуваниот поднел барање до Снабдување БЕ Скопје за времено исклучување од системот за централно греење на деловен простор на ул. Киро Крстевски бр.28/А, Скопје.

Постапувајќи по барањето, Снабдување БЕ Скопје како првостепен орган во постапката донело Решение со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење бр.03-605/1 од 11.02.2022 година.

Незадоволен од решението на Снабдување БЕ Скопје, именуваниот поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 17 март 2022 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Тековна состојба за Друштвото, издадена од Централен регистар на РСМ,

- Одговор на Барање бр. 03-252 од 20.01.2022 година,
- Решение со кое се одбива барањето за исклучување од системот за централно греење бр.03-605/1 од 11.02.2022 година,
- Изјава за времено некористење на посебниот дел од објектот,
- Договор за снабдување со топлинска енергија и
- Имотен лист бр. 107016, издаден од Агенција за катастар на недвижности.

Согласно Правилата за снабдување со топлинска енергија, потрошувачот до снабдувачот може да поднесе барање за поединечно времено исклучување на посебен дел од објектот, кон барањето за времено исклучување потрошувачот најкасно до 30 септември поднесува Изјава за времено некористење на посебниот дел од објектот.

Од доставената документација се увиде дека Изјава за времено некористење на посебниот дел од објектот не е поднесена согласно утврдениот рок во Правилата за снабдување со топлинска енергија.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-22/22
31 март 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски